

Селмани се сомнева дека зад нападите на новинарите стои Груевски



01.03.2017, 14:10



САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО

28.02-04.03.2017

14. Саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација
7. Realexpo - Меѓународен саем на недвижности

14th Fair of Construction, Building Materials and Construction Mechanization
7th REALXPO - International Real Estate Exhibition

Најнови	Спорт
08:58 Попоски на состанок со министрите за надворешни на земјите членки на ПСЈЕ	
13:48 Протести пред македонската амбасада во Тирана	
13:46 Убиен потстанар во Прилеп	
13:31 Свездите од The Big Bang Theory се откажаа од дел од хонорарите за колешките	
13:19 ЗНМ со осуда на кампањата за застрашување новинари	
СИТЕ ВЕСТИ »	

Претседателот на ЗНМ, Насер Селмани го обвини лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, дека е одговорен за нападот на новинарите што во вторникот се случи на протестот на иницијативата „За заедничка Македонија“.

„Сакам да пратам порака дека било што да им се случи на новинарите од овој момент лично одговорен ќе го сметаме Никола Груевски и неговите пајташи. Зошто тој спречува нормален, мирен трансфер на власта во Македонија и за сите последици што ќе настанат ќе одат на негова адреса. Јас сум убеден дека еден ден правдата ќе го стигне и ќе одговара за ова малтретирање на целата македонска јавност“, изјави претседателот на ЗНМ.

Селмани потсети дека во време на владеењето на Груевски во затвор се однесоа двајца новинари, во негово време имало 40 напади врз новинари, се затвори најгледата телевизија, а се води кампања за дискредитација и линч на новинари.

„Го замолив министерот да прати писмо до сите припадници на полицијата, на протести да внимаваат на безбедноста на новинарите. Одговорноста не е само да ги санкционираат кривичните дела, туку и да превенираат да не дојде до напади на новинарите“, изјави Селмани по средбата.

Селмани, во среда имаше средба со министерот за внатрешни работи, Агим Нухиу, кого го алармираше дека е загрозна безбедноста на новинарите и побара полицијата да ги заштити од насилници, бидејќи ако сега МВР и другите институции сериозно не реагираат може да има посериозни последици по животот на новинарите.

Во вторникот вечерта, нападнати беа двајца новинари на порталот „А1.Он“, кои беа повредени, а напаѓачите сè уште не се познати за полицијата, која како што рече министерот Нухиу, работи на откривање на сторителите и утврдување на нивниот мотив./крај/мф/б6



СДСМ: Македонија оди кон подобра иднина за сите,

© 26.02.2017



Груевски се заложил за брзи избори, Алтхаузер за мандат за

© 01.02.2017



Иванов му го додели мандатот за состав на нова влада на Г

© 09.01.2017

АКТУЕЛНО



Иванов

Вонредна средба во албанското МНР околу изјавите на македонскиот претседател



Тачи: Албанците во Македонија да ја земат судбината на правата во свои раце



На Пешевски не му пречи албанскиот јазик

МНР на Русија: Да престане надворешното мешање во внатрешните работи на Македонија



Груевски: Не е точно дека ги мразам Албанците, напротив

© 05.01.2017



Мандатарот во потрага за владин партнер

© 10.01.2017



Иванов ќе му го враќа мандатот за формирање влада на Ѓ

© 09.01.2017



Ахмети: Платформата е напишана во Скопје и на ниту еден начин не ја загрозува унитарноста на државата



Рама: Без Албанците нема Македонија



МАКФАКС Е-БИЛТЕН

е-маил адреса

Зачлени се

[АУДИО ВЕСТИ](#)

[МАРКЕТИНГ](#)

[ЗА НАС](#)

[КОНТАКТ](#)

[УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ](#)

© 2017 МАКФАКС. Сите права се задржани.